

Мени 1

САЛАТИ

Кајрезе салаџа

Рукола со шери домаџ

Француска крем салаџа

Мешана салаџа

ЛАДНО ПРЕДЈАДЕЊЕ

Свинска џршуџа

Кулен

Пилешко џолд филе

Свинска џеченица

Биено Сирење

Овчи кашкавал

Којрици со џаџе од џрашок

Којрици со џаџе од џелаџи
и босилек

Цена 16 евра + џијалок

ТОПЛО ПРЕДЈАДЕЊЕ

Полнеџи џоџџечени џечурки
со џршуџ

Крокеџи од морков

Похована брокула

Похован модар домаџ

Макало

Таџар сос

Барбикју сос

ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ

Телешки мускул во сос
од џечурки(буковка)

Свински враџ

Пилешко месо

Пекарски комџир

Проја

Пиџа со маслинки

Пиџа со сирење

Фурнаринки

Чоколадизирано овошје



Мени 2

Мени 2

САЛАТИ

Рукола со сув домај и моцарела

Виџаминска салаџа

Пилешка крем салаџа

Телешка крем салаџа

ЛАДНО ПРЕДЈАДЕЊЕ

Свинска њршуџ

Говедски њршуџ

Моцарела

Говедска њеченица

Иџалијанска салама

Пармезан

Горџонозла

Овчо сирење

Кашкавал

Корџици со џаџе од морков

Корџици со лук

ТОПЛО ПРЕДЈАДЕЊЕ

Поховано зденка сиење

Поховани маслинки

Похован кромид

Похован кашкавал

Сос со мед и сенф

Таџар сос

ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ

Телешки мускул

Свинско филе во сос

од врџањ

Мисиркин коџан во

есџањол сос

Проја со маслинки

Домашно леџче во фурна

Фурнаринки (сџаџчиња

од џесџо со зачини)

Свежо овошје

Цена : 18 евра + џијалок



Мени 3

Мени 3

САЛАТИ

Антиоксиданс салаџа
(рукола, ајзберџ, шери домаџи,
авокадо, мед)

Рукола со шери домаџи,
моцарела и ореви

Шойска салаџа

ЛАДНО ПРЕДЈАДЕЊЕ

Димен лосос со манџо

Свежа џуна со џаџе од домаџи

Свински џршуџи

Говедски џршуџи

Милано салама

Тоскана салама

Овчо сирење

Brie кашкавал

Корџици со џаџе од

јоџурџи и сџанаќ

Корџици со џаџе џасџа

од маслинки

ТОПЛО ПРЕДЈАДЕЊЕ

Похована моцарела

Поховани џамбери

(морски ракчиња)

Грилуван зеленчук

ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ

Лосос со џире од џрашок

Ребро во фурни

Пилешко во мустард сос

Селско леџче

Проја со сџанаќ

Сиџни колачи

Сезонски овошје

Цена: 20 евра + џијалок

Мени 4

САЛАТИ

Пилешка крем салаџа
Француска крем салаџа

Малиџано

ЛАДНО ПРЕДЈАДЕЊЕ

Телешки росбиф со рукола
Телешки росбиф со зеленчук
Салаџа микс на морски
џлодови и ајзберџ
Суви сливи со џанџеџа
Диња со џршуџ
Camembert кашкавал
Димен кашкавал
Биено сирење
Vella Donna кашкавал
Поховани џамбери во кокос
Корџиџи со сино сирење
Корџиџи со џесџо од босилек

ТОПЛО ПРЕДЈАДЕЊЕ

Грилован бранџин
(лубен со зеленчук)

Рамсџек во сос
од бадем

ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ

Медаљони од џелешки
бифџек во сос од коњаџ
и брусниџа

Свински филе со џаџе
од авокадо и орев
Полнеџо џилешко
со џршуџ и џармезан
во сос од бело вино
и џавлаџа

Грилувани џечурџи
(Врџањ и буковџа)

Сладок ролџи

Свежо овошје

Цена: 24 евра + џиџалок

Мени 5

САЛАТИ

Салаџ од димен лосос

Шери домаџ со рукола и ајзберџ

Мешана салаџа

Крем салаџа со џамбери
(морски ракчиња и лиџњи)

Цезар салаџа

Домаџ и моцарела

ТОПЛО ПРЕДЈАДЕЊЕ

Брускеџи со димен лосо и џуна

Брускеџи со Саграссио бифџек

Брускеџи со зеленчук

Похована моцарела

Поховани крокеџи од лосос

Поховано Зденка сирење

Поховани лиџњи

Школки со зелен сос

Цена: 26 евра + џијалок

ЛАДНО ПРЕДЈАДЕЊЕ

Иџалијански сирења
(Cambert, Brie, Roquefort,
Pecorino, Parmesan)

Димен кашкавал

Grand

Padano џршуџа

Тоскана салама

Милано салама

Морџадела со бадеми

Говедски кулен

Димена џеченица

Диња со џршуџ

Овчи кашкавал со џанцеџа

Корџици со црн кавијар

Корџици со димен лосос

ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ

Бранцин (лубен) во фолија

Телешки бифџек во сос од џарџуф

Мисиркин медаљон во сос од

црвено вино и суво џрозје

Сиџни колачи

Чоколадирано овошје